

20120040109

МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА

Врз основа на член 87 став 5 и 87-а став 2 од Законот за заштита на културното наследство („Службен весник на Република Македонија” бр. 20/04; 115/07; 18/11 и 148/11), министерот за култура донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕ ЗА ДОБИВАЊЕ КОНЗЕРВАТОРСКО ОДОБРЕНИЕ И ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА КОНЗЕРВАТОРСКО ОДОБРЕНИЕ ЗАРАДИ НЕДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДБИВАЊЕ НА БАРАЊЕТО

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на Образецот на барање за добивање конзерваторско одобрение и формата и содржината на Образецот на барање за издавање на конзерваторско одобрение, заради недонесување на решение за одбивање на барањето во рокот утврден во член 87 став 4 од Законот за заштита на културното наследство.

Член 2

Барањето за добивање конзерваторско одобрение се поднесува на Образец: „Барање за добивање конзерваторско одобрение“, на хартија со бела боја на А4 формат, даден во Прилог бр. 1, кој е составен дел на овој правилник.

Образецот на барањето од став 1 на овој член содржи:

- примател на барањето – Управа за заштита на културното наследство;
- наслов: „Барање за добивање конзерваторско одобрение“;
- податоци за подносителот на барањето (целосен назив на подносителот на барањето/установата, правното или физичкото лице; адреса и податоци за контакт);
- придружни документи (во копија заверена на нотар или во оригинал):
 1. конзерваторски проект;
 2. извештај за извршената стручна контрола на конзерваторскиот проект;
 3. доказ за обезбедени финансиски средства;
 4. доказ за овластено вршење работи на непосредна заштита;
 5. изјава од сопственикот или договор со сопственикот за уредување на меѓусебните односи за непречено вршење на работите на непосредна заштита;
- образложение на барањето;
- датум и место и
- потпис на подносител на барањето.

Член 3

Барањето за издавање на конзерваторско одобрение, заради недонесување на решение за одбивање на барањето во рокот утврден во член 87 став 4 од Законот за заштита на културното наследство, се поднесува на Образец: „Барање за издавање на конзерваторско одобрение заради недонесување на решение за одбивање на барањето“, на хартија со бела боја на А4 формат, даден во Прилог бр. 2, кој е составен дел на овој правилник.

Образецот на барањето од став 1 на овој член содржи:

- примател на барањето - писарницата на директорот на Управата за заштита на културното наследство;

- наслов: „Барање за издавање на конзерваторско одобрение заради недонесување на решение за одбивање на барањето“;

- податоци за подносителот на барањето (целосен назив на подносителот на барањето, податоци за овластеното лице (име и презиме, функција/звање), адреса, податоци за контакт);

- краток опис на барањето;

- датум и место;

- потпис на подносителот на барањето.

Кон барањето од став 1 од овој член се поднесува копија од барањето за добивање конзерваторско одобрение.

Член 4

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-14861/1
15 декември 2011 година
Скопје

Министер,
м-р **Елизабета Канческа-Милевска**, с.р.

Прилог бр. 1

До: Управата за заштита на културното наследство

Б А Р А Њ Е
за добивање конзерваторско одобрение

Податоци за подносителот на барањето:

- Целосен назив на подносителот на барањето (установата; правното или физичкото лице):

- Адреса: _____

- Податоци за контакт:

Придружни документи (во копија заверана на нотар или во оригинал):

1. Конзерваторски проект _____;
2. Извештај за извршената стручна контрола на конзерваторскиот проект _____;
3. Доказ за обезбедени финансиски средства _____;
4. Доказ за овластено вршење работи на непосредна заштита;
5. Изјава од сопственикот или договор со сопственикот за уредување на меѓусебните односи за непречено вршење на работите на непосредна заштита;

Образложение на барањето:

Датум: _____

Место: _____

Подносител на барањето:

Прилог бр. 2

До: писарницата на директорот на
Управата за заштита на културното наследство

Б А Р А Њ Е
за издавање на конзерваторско одобрение

Податоци за подносителот на барањето:
- Целосен назив на подносителот на барањето: _____ _____
- Податоци за овластеното лице: (име и презиме, функција/звање) _____
- Адреса: _____
- Податоци за контакт: _____

Со оглед дека во рокот утврден во член член 87 став 4 од Законот за заштита на културното наследство не е издадено конзерваторско одобрение, односно не е донесено решение за одбивање на барањето, поднесувам барање до директорот на Управата за заштита на културното наследство за издавање на конзерваторско одобрение, односно решение за одбивање на барањето за добивање на конзерваторско одобрение.

Кон ова барање доставувам копија од поднесеното барање за добивање конзерваторско одобрение.

Датум _____

Место: _____

Подносител на барањето:
